

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА

АНЕКС

НА

Б И Л Т Е Н

Бр. 466

ГОДИНА XXXX, Битола, 03.02.2020 година

Издание на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола

Одговорен уредник

М-р Офелија Христовска
Генерален секретар

Редакциски одбор

Проф. д-р Гордана Трајкоска, проректор
Економски факултет-Прилеп

Проф. д-р Љупче Кочоски, проректор
Факултет за биотехнички науки – Битола

Проф. д-р Игор Неделковски, проректор
Факултет за информатички и комуникациски
технологии-Битола

Проф. д-р Марјан Ѓуровски, проректор
Факултет за безбедност-Скопје

Д-р Елена К. Ристоска, советник

Уредник

Д-р Елена К. Ристоска

Умножено на електронски печатар на Универзитетот
„Св. Климент Охридски” – Битола

СОДРЖИНА

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Програма за инвестиции на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола за 2020 година

Врз основа на член 94 став 1 точка 14, во врска со член 98 став 1 точка 5 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ бр.82/2018), а во согласност со Финансискиот план – Расходи за 2020 година усвоен од страна на Универзитетскиот сенат, се донесува следната:

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Со Програмата за инвестиции на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола за 2020 година, во натмошниот текст (Програмата), се уредуваат потребите и планираните инвестиции содржани во Финансискиот план за 2020 година, на расходните ставки од групата 48 – капитални расходи.

Член 2

Програмата ги опфаќа потребите и планираните капитални расходи на Централната стручна и административна служба (Ректоратот) и на единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Со Програмата е предвидено да се спроведе:

1. Набавка на компјутерска опрема за заедничките потреби на Универзитетот и Единиците во негов состав,
2. Набавка на компјутерска опрема од страна на Единиците за создавање на услови за подобрување на условите за реализација на настава и вежби, за подобрување на функционирањето на Службите за студентски прашања, опрема за финансиските служби со цел овозможување на функционирање на електронското плаќање,
3. Купување на опрема потребна за лабораториски вежби и истражувања во рамките на реализација на наставните програми и содржини,
4. Набавка на опрема за планирање и реализација на истражувања за наставниот, соработничкиот кадар и за потребите на студентите од прв, втор и трет циклус на студии,
5. Други потреби за опремување со соодветна опрема и машини,
6. Набавка на возила,
7. Завршување на започнати инвестиции со реконструкција и адаптација на објекти,
8. Реконструкции и адаптација на објекти за изведување на настава, вежби и административен простор,
9. Реконструкција и адаптација на простории за лаборатории за потребите на повеќе Единици за настава, вежби и создавање услови за јавно – приватно партнерство,
10. Реконструкции на кровни конструкции на постари објекти,
11. Реконструкција, адаптација и ставање во функција на одделени објекти кои се дадени на користење на Универзитетот, кои претходно се користеле за други намени (објекти во касарна),

12. Санирање на оштетувања на постоечките објекти на Универзитетот и Единиците во негов состав,
13. Други потреби од реконструкција, адаптација и санација на објектите на Универзитетот и Единиците во негов состав,
14. Набавка на софтвер,
15. Изработка и одржување на веб-страницата на УКЈО, за Универзитетот и Единиците во негов состав.

Член 3

Реализацијата на Програмата се врши по расходни ставки на Централната стручна и административна служба (Ректоратот) и на единиците, согласно Финансискиот план за 2020 година.

Член 4

Финансиските средства од расходна ставка **480 - Купување на опрема и машини**, наменети за купување на канцелариска, лабораториска и научно - истражувачка, информатичка и видео опрема, опрема за греење и климатизација и друга опрема, се наменети за:

1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот;
2. Педагошки факултет – Битола;
3. Висока медицинска школа – Битола;
4. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола;
5. Факултет за биотехнички науки – Битола;
6. Технички факултет – Битола;
7. Ветеринарен факултет – Битола;
8. Економски факултет – Прилеп;
9. Научен институт за тутун – Прилеп;
10. Правен факултет – Кичево;
11. Технолошко-технички факултет – Велес;
12. Факултет за безбедност – Скопје и
13. Факултет за туризам и угостителство – Охрид.

Член 5

Финансиските средства од расходна ставка **481 - Градежни објекти**, се предвидени за реконструкција на деловните објекти на:

1. Ветеринарен факултет – Битола;
2. Научен институт за тутун – Прилеп и
3. Факултет за туризам и угостителство – Охрид.

Член 6

Финансиските средства од расходната ставка **482 - Други градежни објекти**, се наменети за реконструкција на други објекти и надзор над изградбата, на:

1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот;
2. Педагошки факултет – Битола;
3. Висока медицинска школа – Битола;
4. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола;

5. Факултет за биотехнички науки – Битола;
6. Технички факултет – Битола;
7. Ветеринарен факултет – Битола;
8. Економски факултет – Прилеп;
9. Научен институт за тутун – Прилеп;
10. Правен факултет – Кичево;
11. Технолошко-технички факултет – Велес;
12. Факултет за безбедност – Скопје и
13. Факултет за туризам и угостителство – Охрид.

Член 7

Купување на канцелариски, училишен и друг мебел од расходната ставка **483 - Купување на мебел**, е предвидено за:

1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот;
2. Педагошки факултет – Битола;
3. Висока медицинска школа – Битола;
4. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола;
5. Факултет за биотехнички науки – Битола;
6. Технички факултет – Битола;
7. Ветеринарен факултет – Битола;
8. Економски факултет – Прилеп;
9. Научен институт за тутун – Прилеп;
10. Правен факултет – Кичево;
11. Технолошко-технички факултет – Велес;
12. Факултет за безбедност – Скопје и
13. Факултет за туризам и угостителство – Охрид.

Член 8

Финансиските средства од расходна ставка **485 - Вложувања и нефинансиски средства**, наменети за набавка на компјутерски софтвер, книги за библиотеки и учебници и друго, се предвидени за набавки на:

1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот;
2. Научен институт за тутун – Прилеп и
3. Факултет за безбедност – Скопје.

Член 9

Купување на моторни возила од расходна ставка **486 - Купување на возила**, е предвидено за:

1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот;
2. Факултет за туризам и угостителство – Охрид
3. Факултет за безбедност – Скопје и
4. Научен институт за тутун – Прилеп.

Член 10

Финансиските средства за реализирање на Програмата се обезбедуваат од страна на Буџетот на Република Македонија, на сметките од типот 603, од сопствени приходи на сметките од типот 788, како и од донации на сметките од типот 785.

Член 11

Финансиските средства на расходна ставка 480 - Купување на опрема и машини, кои се обезбедени од страна на Буџетот на Република Македонија за набавка на опрема, се распоредуваат врз основа на направена анализа на реалните потреби на Централната стручна и административна служба и на единиците и врз основа на поднесените барања од единиците на Универзитетот, од страна на Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој и Проректорот за финансии и развој, со Одлука на Ректорот.

Член 12

Анализа на потребите за инвестирање во градежни објекти од Финансиските средства на расходната ставка 482 - Други градежни објекти, обезбедени во Буџетот на Република Македонија, се врши врз основа на направена анализа на реалните потреби на Централната стручна и административна служба и на единиците и врз основа на поднесени барања од единиците на Универзитетот, од страна на Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој и Проректорот за финансии и развој, со Одлука на Ректорот.

Член 13

Финансиските средства на расходна ставка 483 - Купување на мебел, кои се обезбедени од страна на Буџетот на Република Македонија, се распоредуваат врз основа на направена анализа на реалните потреби на Централната стручна и административна служба и на единиците и врз основа на поднесените барања од единиците на Универзитетот, од страна на Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој и Проректорот за финансии и развој, со Одлука на Ректорот.

Член 14

Финансиските средства на расходна ставка 485 - Вложувања и нефинансиски средства, наменети за набавка на компјутерски софтвер, книги за библиотеки и учебници и друго, кои се обезбедени од страна на Буџетот на Република Македонија, се распоредуваат врз основа на направена анализа на реалните потреби на Централната стручна и административна служба и на единиците и врз основа на поднесените барања од единиците на Универзитетот, од страна на Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој и Проректорот за финансии и развој, со Одлука на Ректорот.

Член 15

Финансиските средства за реализирање на Програмата кои се обезбедуваат од сопствените приходи на сметките од типот 788, се распределуваат со одлука на Деканот на конкретната единица за соодветната сметка, односно Ректорот за сметките на Ректоратот.

Член 16

Распределбата на финансиските средства обезбедени со донации на сметките од типот 785, се врши согласно склучениот Договор за реализирање на соодветниот проект и Правилникот за реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

Член 17

Постапките за инвестиции започнати пред влегувањето во сила на оваа Програма, ќе завршат согласно претходно донесените Одлуки.

Член 18

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на Универзитетот.

**проф. д-р Светлана Велјановска, с.р.
Претседател на Сенат**